

20160391006

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2016 година.

Бр. 08-1311/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 82/13, 18/14, 44/14, 129/15 и 152/15), во членот 15 став (5) точка 5) во алинејата 4 запирката се заменува со сврзникот „или“.

Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.

Член 2

Во членот 26 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Овластеното службено лице во Агенцијата кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој член, по службена должност да го прибави доказот за исполнетоста на условот од ставот (2) алинеја 1 на овој член од надлежениот јавен орган.

(4) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побаран доказот од ставот (2) алинеја 1 на овој член, е должно истиот да го достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.”

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

Член 3

Во членот 48 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Овластеното службено лице во Агенцијата кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) алинеја 1 на овој член, по службена должност да го прибави доказот за исполнетоста на условот од ставот (1) алинеја 1 на овој член од надлежениот јавен орган.

(3) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побаран доказот од ставот (1) алинеја 1 на овој член е должно истиот да го достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.”

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 4

Во членот 53 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Против решението од ставовите (5) и (6) на овој член, барателот на средстава по основ на поврат на средства од членот 47 од овој закон има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 5

Во членот 56 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Глоба во висина од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице во Агенцијата ако не го побара доказот по службена должност во рокот утврден во членовите 26 став (3) и 48 став (2) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побаран доказот, ако не го достави истиот во рокот утврден во членовите 26 став (4) и 48 став (3) од овој закон.“

Член 6

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 7

Одредбите од членовите 2, 3, 4, и 5 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.